

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА УКИМ - ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ВО АКАДЕМСКАТА 2014/15 ГОДИНА




UKNOW

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Систем за електронско спроведување уписи на УКИМ. Секој заинтересиран кандидат треба да се најави на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни комплетната пријава. Потоа на денот на уписите се доставуваат документите заедно со бројот од електронската апликација.



www.upisi.ukim.mk



По Конкурсот ([кликни тука за конкурс](#)) за запишување студенти за упис во ПРВА година на студиските програми на ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ -Скопје, во учебната 2014/15 ќе се запишат следниот број на студенти:

- На студиска програма МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА (10 семестри - петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус) ќе се запишат **70** студенти во редовна државна квота со партиципација од 200 ЕУР и **50** студенти во редовна квота со кофинансирање на студиите од 400 ЕУР годишно. ([кликни тука за изборни предмети од матура](#))
- На студиска програма ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕР (6 семестри - тригодишни студии од прв циклус) ќе се запишаат **20** студенти во редовна државна квота со партиципација од 200 ЕУР и **20** студенти во редовна квота со кофинансирање на студиите од 400 ЕУР годишно. ([кликни тука за изборни предмети од матура](#))

ПРАВО НА УПИС ИМААТ

- 1.Кандидати кои положиле државна матура за гимназиско или средно стручно образование во траење од 4 години
- 2.Кандидати кои завршиле 4 годишно образование (пред учебната 2007/08) кои не полагаале државна матура (важни предмети се хемија и биологија)
- 3.Кандидати со завршен сроден факултет (Медицински и Стоматолошки) до 10% од вкупен број редовни студенти по Конкурсот (овие кандидати се запишуваат надвор од квота со кофинансирање на студиите).
- 4.Кандидати со завршена меѓународна матура
5. Кандидати со завршено дел од средно образование во странство
- 6.Кандидати со завршено приватно средно училиште во РМ
- 7.Кандидатите со завршено целокупно средно образование во странство - иселеници и државјани на РМ (ги поднесуваат документите во Ректоратот на УКИМ)
- 8.Странски државјани (ги поднесуваат документите во Ректоратот на УКИМ)

Напомена:

-Кандидатите под реден број **1,2,3,4,5,и 6** документите за упис (оригинали) ги поднесуваат во просториите на **ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ**

-Кандидатите под реден број **7 и 8**, односно **странските државјани** и кандидати иселеници и државјани на РМ со **завршено целокупно** средно образование во странство потребните документи за упис (нострифицирани свидетелства за образованието завршено во странство) ги поднесуваат во **РЕКТОРАТОТ на УКИМ** (глава VII точка **а** и точка **б.1** од Конкурсот на УКИМ за 2014-15 година)

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ				
	прв рок	втор рок	трет рок	
Пријавување на кандидатите	14 и 15.08.2014	3.09.2014	16.09.2014	8.30 до 14.ч.пред.2
Објавување резултати од успехот од средно образование	19.08.2014	04.09.2014		на веб страна www.ff.ukim.edu.mk
Објавување решение за прием на кандидатите	21.08.2014	09.09.2014		на веб страна www.ff.ukim.edu.mk
Запишување на примените кандидати	25 и 26.08.2014	11 и 12.09.2014	22.09.2014	8.30 до 14ч пред.2

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Пред поднесување на документи во роковите утврдени со Конкурсот секој заинтересиран кандидат задолжително пополнува електронска пријава на www.upisi.ukim.mk. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронско пријавување треба да се внесе и во пријавата за запишување (хартиена верзија).

При пријавување за запишување на Фармацевтски факултет кандидатите ги поднесуваат следните документи:

1. Пријава за запишување (од книжара) и уплатница ПП 50 за административна такса од 50 денари (на соодветна буџетска сметка во зависност од местото на живеење на кандидатот) ([кликни тука за сметка за административна такса](#))
2. Електронска пријава (испечатена од електронското пријавување на www.upisi.ukim.mk)
3. Оригинални свидетелства од сите класови
4. Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. Извод од матична книга на родените (оригинал без оглед на датумот на издавање)
6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. Потврда за уплатени **300,00** денари на образец ПП50 со цел на дознака **пријавување за упис на УКИМ - Фармацевтски факултет Скопје, на следната жиро сметка**
Примач: Фармацевтски факултет
Депонент НБРМ
Трансакциска сметка 10000000063095
Сметка на буџетски корисник 1600104553 788 12
Приходна шифра и програма 723013 41

ЗАБЕЛЕШКА: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби.